

на Република Северна Македонија

(bashkëshorti/ja, fëmijët e lindur në martesë ose jashtë martesë, fëmijët e bashkëshorit/es, fëmijët e adoptuar dhe fëmijët e marrë në mbajtje), të cilët jetojnë në ekonomi të përbashkët familjare me shfrytëzuesin,

7. Vërtetim nga punëdhënësi se është në marrëdhënie të rregullt pune në Ministrinë e Punëve të Brendshme ose vërtetim se ka fituar të drejtën e pensionit në Ministrinë e Punëve të Brendshme,

8. Vërtetim se ka të paktën 15 vite përvojë pune në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe

9. Vërtetim për shlyerjen e obligimeve për qiranë.

(4) Kur parashtrues është personi nga neni 3, paragrafi (2) i këtij ligji, përveç dokumentacionit të theksuar në paragrafin (3) të këtij neni, bashkëngjit edhe:

1. Certifikatë nga libri i të vdekurve për shfrytëzuesin dhe

2. Certifikatë nga libri i të martuarve ose certifikatë nga libri i të lindurve për parashtruesin.

(5) Dokumentacioni nga paragrafët (3) dhe (4) i këtij neni dorëzohet në origjinal jo më i vjetër se gjashtë muaj ose i vërtetuar te noteri.

## Neni 6

(1) Në bazë të dokumentacionit të bashkëngjitur, Shoqërisë Aksionare për Ndërtim dhe Menaxhim me Hapësirë Banesore dhe Hapësirë Afariste me Rëndësi për Republikën përpilon kontratë për shitblerjen e banesës, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, e pas një procedure të zbatuar paraprakisht.

(2) Nëse dokumentacioni i bashkëngjitur ndaj kërkesës nuk është i plotë, Shoqëria Aksionare është e obliguar që me shkrim ta njoftojë shfrytëzuesin që të sigurojë dhe plotësojë dokumentacionin në afat shtesë prej 15 ditësh, pas pranimit të njoftimit.

## Neni 7

(1) Kontrata për shitjen e banesës zyrtare përmban veçanërisht këto elemente: të dhënat për banesën, çmimin e banesës, mënyrën e pagesës dhe afatin e shlyerjes.

(2) Me parashtruesit të cilët i plotësojnë kushtet dhe fitojnë të drejtën e blerjes së banesës, pas mendimit paraprak nga Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqërisë Aksionare për Ndërtim dhe Menaxhim me Hapësirë Banesore dhe Hapësirë Afariste me Rëndësi për Republikën lidh kontratë për shitjen e banesës në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të mendimit nga Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

## Neni 8

Shitja e banesës zyrtare bëhet me para të gatshme ose me pagesë me këste me pjesëmarrje prej 30% të çmimit të banesës, ndërsa pjesa tjetër e çmimit paguhet më së shumti deri në 180 këste të barabarta mujore me interes vjetor prej 7,2%.

## Neni 9

Mjetet e realizuara nga shitja e banesave përkatëse do të paguhet në llogari të veçantë dedikuese të Shoqërisë Aksionare për Ndërtim dhe Menaxhim me Hapësirë Banesore dhe Hapësirë Afariste me Rëndësi për Republikën, për ndërtimin e banesave në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me programin vjetor për ndërtim, shitje dhe mirëmbajtje të hapësirës banesore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

## Neni 10

Për shfrytëzuesin i cili nuk do të parashtrorë kërkesë për blerjen e banesës në afatin e përcaktuar në nenin 5 paragrafi (2) të këtij ligji, e drejta e shfrytëzimit të banesës zyrtare transformohet në të drejtë qiraje në bazë të kontratës për qira të banesës të lidhur me Shoqërinë Aksionare për ndërtim dhe menaxhim me hapësirë banesore dhe hapësirë afariste me rëndësi për Republikën.

## Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

1902.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2026 година.

Бр. 08-4038/1  
11 јуни 2026 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
Гордана Сиљановска Давкова, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
Африм Гаши, с.р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА**

## Член 1

Во Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 64/24, 37/25, 86/25, 101/25 и 135/25), во член 20 став 2 во алинејата 5 бројот „15“ се заменува со бројот „11“.

## Член 2

Во член 27 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„При предавањето на привремено одземен имот и привремено одземените предмети, како и конфискуваниот имот и одземените предмети во Агенцијата, судот и другите државни органи се должни да достават процена на вредноста на привремено одземен имот и привремено одземените предмети, како и на конфискуваниот имот и одземените предмети.“

Ставот 3 станува став 4.

## Член 3

Членот 29 се менува и гласи:

„Агенцијата е должна да обезбеди процена на вредноста на привремено одземен имот и привремено одземените предмети, како и на конфискуваниот имот и одземените предмети само во случај на нивно отстапување, продажба или давање под закуп, изготвена од страна на Бирото за процена, овластени проценители или проценители вработени во Агенцијата. Процената може да ја извршат и овластени проценители од други државни органи, без надоместок.“

## Член 4

Насловот на член 35 се менува и гласи:

„Продажба или отстапување на привремено одземен имот или привремено одземен предмети – моторни возила“.

Во член 35 ставот 6 се менува и гласи:

„Одлуката за продажба, односно одлуката за отстапување од ставот 5 на овој член, Агенцијата ја донесува по добиена согласност и обезбедена процена на вредноста на привремено одземен имот и привремено одземените предмети.“

Ставот 7 се менува и гласи:

„Агенцијата обезбедува процена на вредноста на привремено одземените имот и привремено одземените предмети изготвена од страна на Бирото за процена, овластени проценители, проценители вработени во Агенцијата. Процената може да ја извршат и овластени проценители од други државни органи, без надоместок.“

Ставот 9 се брише.

#### Член 5

По членот 35 се додава нов поднаслов А1), кој гласи: „А1) Постапување на Агенцијата со привремено одземен саден и семенски материјал, земјоделски и раноградинарски производи, производи за заштита на растенијата, храна и безалкохолни пијалаци, привремено одземен предмети како облека и обувки и привремено одземен предмети како жива стока“.

#### Член 6

Во член 36 во ставот 2 по зборот „водостопанство“ се додаваат зборовите: „или од други релевантни институции кои вршат анализа и испитување за употребливоста на храната“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: „При предавање на привремено одземената стока на Агенцијата, институцијата којашто ја одзема привремено одземената стока е должна да достави документ со кој ќе се потврди здравствената и хигиенска исправност на привремено одземената стока (од растително или животинско потекло), во спротивно стоката нема да биде примена од страна на Агенцијата.“

Ставот 3 станува став 4.

#### Член 7

Во член 36-б ставот 2 се менува и гласи:

„Пред отстапувањето на привремено одземените предмети од ставот 1 на овој член, Агенцијата обезбедува мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство или од други релевантни институции кои даваат мислење дали предметите ги исполнуваат здравствените, ветеринарните и безбедносните услови.“

Во ставот 3 бројот „72“ се заменува со бројот „71“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За привремено одземен предмети како жива стока за кои трошоците за чување се несразмерно големи и Агенцијата нема услови да ги чува поради специфичност на одземените предмети, Агенцијата веднаш по известувањето за привремено одземање на вакви предмети:

- ги дава на чување на државен орган или на правно лице кое поседува соодветни услови за чување (ветеринарна станица, земјоделски-трговски друштва и слично) и

- обезбедува мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство или од други релевантни институции кои даваат мислење дали предметите ги исполнуваат здравствените, ветеринарните и безбедносните услови на Република Северна Македонија, врз основа на кое ќе одлучи дали ќе биде спроведена постапка за продавање, за отстапување или за уништување на предметите.“

Во ставот 3 кој станува став 4 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и начинот на давање на чување на државен орган или на правно лице кое поседува соодветни услови за чување (ветеринарна станица, земјоделски-трговски друштва и слично).“

#### Член 8

Насловот на член 37 и членот 37 се бришат.

#### Член 9

Насловот на член 38 се менува и гласи:

„Уплата на средствата од продажба и отстапување на привремено одземен имот или привремено одземен предмети – моторни возила“.

Во член 38 во ставот 2 по зборот „продаден“ се додаваат зборовите: „согласно со членот 35 од овој закон“, а зборот „коешто“ се заменува со зборовите: „кошто“.

Во ставот 4 зборовите: „членовите 35, 36 и 37“ се заменуваат со зборовите: „членот 35“.

#### Член 10

Насловот на член 40 и членот 40 се менуваат и гласат:

„Продажба и отстапување на одземен предмети и конфискуван имот и давање под закуп на конфискуван имот

#### Член 40

Агенцијата ги продава и отстапува одземените предмети и конфискуваниот имот со правосилна одлука и го дава под закуп конфискуваниот имот со правосилна одлука, по правосилноста на одлуката.

Агенцијата може да одлучи одземените предмети и конфискуваниот имот од ставот 1 на овој член да не ги продаде, туку да ги отстапи на државните органи, јавни установи и претпријатија основани од државата и општините, здруженија и фондации, без оглед дали ќе бидат предмет на продажба, а врз основа на поднесено барање за отстапување на одземен предмети и конфискуван имот и добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Државните органи, јавни установи и претпријатија основани од државата и општините, здруженија и фондации кои поднеле барање за отстапување на одземен моторни возила или конфискуван имот, се должни да извршат уплата на 7% од проценетата вредност на одземените предмети – моторни возила или конфискуваниот имот на сметка на Агенцијата, во рок од седум дена по добиената согласност од страна на Владата на Република Северна Македонија на одлуката донесена од Управниот одбор.“

#### Член 11

Членот 41 се менува и гласи:

„По однос на редоследот на постапување по добиените одлуки од страна на суд или други државни органи, органите на управување на Агенцијата одлучуваат дали одземените предмети ќе бидат ставени на продажба или ќе се отстапуваат, во зависност од состојбата во која се наоѓаат одземените предмети и трошоците кои се потребни за нивно чување.“

По однос на редоследот на постапување по добиените одлуки од страна на суд или други државни органи, органите на управување на Агенцијата одлучуваат дали конфискуваниот имот ќе биде ставен на продажба, ќе се отстапува или ќе се дава под закуп, во зависност од состојбата во која се наоѓа конфискуваниот имот и трошоците кои се потребни за неговото одржување.

Агенцијата пристапува кон продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот по добивање на правосилни одлуки од страна на суд или други државни органи и изготвена процена на вредноста на одземените предмети и конфискуваниот имот врз кој не е воспоставен товар или хипотека.

Агенцијата го дава под закуп конфискуваниот имот врз кој е воспоставен товар или хипотека по добивање на правосилни одлуки од страна на суд или други државни органи и по изготвена процена на вредноста на конфискуваниот имот.“

#### Член 12

Во член 44 во ставот 2 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „со оглас“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во огласот од ставот 2 на овој член, одземените предмети и конфискуваниот имот кои се предмет на продажба се одделно прикажани и за секој одземен предмет и конфискуван имот треба да има поднесено најмалку две уредни пријави посебно, за да започне јавното наддавање.“

## Член 13

Насловот на член 47 и членот 47 се менуваат и гласат:

„Постапка за спроведување на јавно наддавање за продажба на одземени предмети и конфискуван имот

## Член 47

Продажбата на одземените предмети и на недвижната ствар се врши со јавно наддавање по електронски пат.

Електронското јавно наддавање може да започне доколку има најмалку двајца учесници на јавното наддавање и тоа за секој одземен предмет или конфискуван имот посебно.

Комисијата за продажба откако ќе утврди дека се исполнети условите за одржување на јавното наддавање по електронски пат, ја следи и ја спроведува постапката за јавно наддавање.

На првото јавно наддавање, одземените предмети и конфискуваниот имот не можат да се продадат под утврдената вредност согласно со членот 29 од овој закон.

Јавното наддавање трае еден час и триесет минути, во кој период учесниците на јавното наддавање лицитираат и ги даваат своите понуди. Јавното наддавање се заклучува по истекот на еден час и триесет минути.

По заклученото јавно наддавање, Комисијата констатира кој понудувач понудил најдобра цена и дека на тој понудувач му се продава одземените предмети или конфискуваниот имот.“

## Член 48

Во член 48 ставот 5 се менува и гласи:

„Одземените предмети и конфискуваниот имот кои биле далени на продажба од страна на Агенцијата и кои и по третата продажба останале непродадени, Агенцијата може да ги отстапи, а конфискуваниот имот да го даде под закуп.“

## Член 55

По членот 55 се додава нов поднаслов Б1), кој гласи:

„Б1) Отстапување на одземен саден и семенски материјал, земјоделски и раноградинарски производи, производи за заштита на растенијата, храна и безалкохолни пијалаци, одземени предмети како облека и обувки и одземени предмети како жива стока“.

## Член 56

Во член 56 во ставот 2 по зборот „водостопанство“ се додаваат зборовите: „или од други релевантни институции кои вршат анализа и испитување за употребливоста на храната“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„При предавање на одземената стока на Агенцијата, институцијата којашто ја одзема одземената стока е должна да достави документ со кој ќе се потврди здравствената и хигиенска исправност на одземената стока (од растително или животинско потекло), во спротивно стоката нема да биде примена од страна на Агенцијата.“

Ставот 3 станува став 4.

## Член 56-б

Во член 56-б ставот 2 се менува и гласи:

„Пред отстапувањето на одземените предмети од ставот 1 на овој член, Агенцијата обезбедува мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство или од други релевантни институции кои даваат мислење дали предметите ги исполнуваат здравствените, ветеринарните и безбедносните услови.“

Во ставот 3 бројот „72“ се заменува со бројот „71“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За одземените предмети како жива стока, за кои трошоците за чување се несразмерно големи и Агенцијата нема услови да ги чува поради специфичност на одземените предмети, Агенцијата веднаш по известувањето за привремено одземање на вакви предмети:

- ги дава на чување на државен орган или на правно лице кое поседува соодветни услови за чување (ветеринарна станица, земјоделски-трговски друштва и слично) и

- обезбедува мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство или од други релевантни институции кои даваат мислење дали предметите ги исполнуваат здравствените, ветеринарните и безбедносните услови на Република Северна Македонија врз основа на кое ќе одлучи дали ќе биде спроведена постапка за продавање, за отстапување или за уништување на предметите“.

Во ставот 4 кој станува став 5 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и начинот на давање на чување на државен орган или на правно лице кое поседува соодветни услови за чување (ветеринарна станица, земјоделски-трговски друштва и слично)“.

## Член 57

Во член 57 ставот 1 се менува и гласи:

„Конфискуваниот имот може да се даде под закуп“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Давањето под закуп на конфискуваниот имот се врши со јавно наддавање по електронски пат.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„Во постапката за давање под закуп на конфискуваниот имот со јавно наддавање соодветно се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на продажба на одземени предмети или конфискуван имот со јавно наддавање.“

Во ставот 5 зборовите: „одземените предмети или“ се бришат.

## Член 65

Во член 65 во ставот 1 по бројот „2“ се додаваат зборовите: „и членот 40“.

Во ставот 2 во алинејата 1 по зборовите: „овој закон“ сврзникот „и“ се заменува со записка.

Во алинејата 2 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- кога на државни органи, јавни установи и претпријатија основани од државата и општините, здруженија и фондации им се отстапуваат трајно одземени предмети, државниот орган, јавната установа и претпријатието основано од државата и општината, здружението или фондацијата на кои им е отстапен предметот се должни на Агенцијата да ѝ уплатат 7% од проценетата вредност, согласно со членот 40 од овој закон.“

## Член 71

Во член 71 во ставот 2 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „без оглед на конечност на одлуките, освен за предмети за кои се водат кривични постапки, чие уништување се врши по добивање на правосилна пресуда“.

## Член 72

Во член 72 во ставот 1 по зборот „други“ се додава зборот „материј“.

## Член 73

По член 73 се додава нов наслов и нов член 73-а, кои гласат:

„Постапување со електронски отпад

## Член 73-а

Одземените предмети што се состои од електронски уреди и компоненти кои се сметаат за електронски отпад и кои не можат понатаму да се користат, се уништува во процес на безбедно и трајно отстранување, со цел спречување на негативно влијание врз животната средина и безбедноста.

Постапката за уништување на електронскиот отпад се уредува со Правилник за уништување на електронски отпад во корист на државата и предаден во Агенцијата, кој го донесува Управниот одбор.“

## Член 73-б

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.

## Член 24

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË MENAXHIMIT ME PRONËN E KONFISKUAR, PËRFITIMIN PASUROR DHE SENDET E SEKUESTRUARA NË PROCEDURË PENALE DHE KUNDËRVAJTËSE**

## Neni 1

Në Ligjin të Menaxhimit me Pronën e Konfiskuar, Përfitimim Pasuror dhe Sendet e Sekuestruara në Procedurë Penale dhe Kundërvajtëse (\*) („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 64/24, 37/25, 86/25, 101/25 dhe 135/25), në nenin 20, paragrafi 2 në nënparagrafin 5, numri „15“ zëvendësohet me numrin „11“.

## Neni 2

Në nenin 27, pas paragrafit 2, shtohet paragrafi i ri 3, siç vijon:

“Gjatë dorëzimit të pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht, si dhe pronës së konfiskuar dhe sendeve të sekuestruara në Agjenci, gjykata dhe organet e tjera shtetërore janë të obliguara të dorëzojnë vlerësimin e vlerës së pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht, si dhe të pronës së konfiskuar dhe sendeve të sekuestruara.“

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4.

## Neni 3

Neni 29 ndryshon siç vijon:

“Agjencia është e obliguar të sigurojë vlerësimin e vlerës së pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht, si dhe të pronës së konfiskuar dhe sendeve të sekuestruara, vetëm në rast të tjetërsimit, shitjes ose dhënies me qira të tyre, të përgatitur nga ana e Byrosë për Vlerësim, vlerësuesve të autorizuar ose vlerësuesve të punësuar në Agjenci. Vlerësimin mund ta kryejnë edhe vlerësuesit e autorizuar nga organe të tjera shtetërore, pa kompensim.“

## Neni 4

Titulli i nenit 35 ndryshon si në vijim: “Shitja ose tjetërsimi i pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht – mjete motorike“.

Në nenin 35, paragrafi 6 ndryshon si në vijim: “Vendimin për shitje, përkatësisht vendimin për tjetërsim nga paragrafi 5 i këtij neni, Agjencia e sjell pas pëlqimit të marrë dhe vlerësimit të siguruar të vlerës së pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht.“

Paragrafi 7 ndryshon si në vijim:

“Agjencia siguron vlerësimin e vlerës së pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht të përgatitur nga ana e Byrosë për Vlerësim, vlerësuesve të autorizuar, vlerësuesve të punësuar në Agjenci. Vlerësimin mund ta kryejnë edhe vlerësuesit e autorizuar nga organet e tjera shtetërore, pa kompensim.“

Paragrafi 9 fshihet.

## Neni 5

Pas nenit 35 shtohet nëntitulli i ri A1), siç vijon si në vijim:

“A1) Veprimi i Agjencisë me materiale mbjellëse dhe farëra të sekuestruara përkohësisht, prodhime bujqësore dhe perime të hershme, produkte për mbrojtjen e bimëve, ushqim dhe pije joalkoolike, sende të sekuestruara përkohësisht si veshëmbathje dhe këpucë, si dhe sende të sekuestruara përkohësisht si kafshë të gjalla“.

## Neni 6

Në nenin 36, paragrafi 2, pas fjalës “Ujërave”, shtohen fjalët: “ose nga institucione të tjera relevante të cilat kryejnë analiza dhe hulumtime për përdorshmërinë e ushqimit“.

Pas paragrafit 2, shtohet paragrafi i ri 3, siç vijon si në vijim:

“Gjatë dorëzimit të mallit të sekuestruar përkohësisht në Agjenci, institucioni që e sekuestron mallin e sekuestruar përkohësisht është i obliguar të dorëzojë dokument me të cilin do të vërtetohet shëndeti dhe rregullsia higjienike e mallit të sekuestruar përkohësisht (me prejardhje bimore ose shtazore), në të kundërtën malli nuk do të pranohet nga ana e Agjencisë.“

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4.

## Neni 7

Në nenin 36-b, paragrafi 2 ndryshon si në vijim: “Para tjetërsimit të sendeve të sekuestruara përkohësisht nga paragrafi 1 i këtij neni, Agjencia siguron mendim nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ose nga institucione të tjera relevante të cilat japin mendim nëse sendet i plotësojnë kushtet shëndetësore, veterinarë dhe të sigurisë.“

Në paragrafin 3, numri „72“ zëvendësohet me numrin „71“.

Pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4, siç vijon si në vijim:

“Për sendet e sekuestruara përkohësisht si kafshë të gjalla për të cilat shpenzimet për ruajtje janë disproporcionalisht të mëdha dhe Agjencia nuk ka kushte për t'i ruajtur për shkak të specifikës së sendeve të sekuestruara, Agjencia menjëherë pas njoftimit për sekuestrimin e përkohshëm të këtyre sendeve:

- i jep në ruajtje një organi shtetëror ose personi juridik që posedon kushte adekuate për ruajtje (stacion veterinar, shoqëri bujqësore-tregtare dhe të ngjashme) dhe

- siguron mendim nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ose nga institucione të tjera relevante të cilat japin mendim nëse sendet i plotësojnë kushtet shëndetësore, veterinarë dhe të sigurisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të të cilit do të vendosë nëse do të zbatohet procedurë për shitje, për tjetërsim ose për asgjësim të sendeve.“

Në paragrafin 3, i cili bëhet paragrafi 4, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “si dhe mënyra e dhënies në ruajtje një organi shtetëror ose personi juridik që posedon kushte adekuate për ruajtje (stacion veterinar, shoqëri bujqësore-tregtare dhe të ngjashme).“.

## Neni 8

Titulli i nenit 37 dhe neni 37 fshihen.

## Neni 9

Titulli i nenit 38 ndryshon si në vijim:

“Pagesa e mjeteve nga shitja dhe tjetërsimi i pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht – mjete motorike.“

Në nenin 38, në paragrafin 2, pas fjalës “shitur”, shtohen fjalët: “në pajtim me nenin 35 të këtij ligji”, ndërsa fjala “i cili” (në origjinal „којто“) zëvendësohet me fjalët: “të cilat“.

Në paragrafin 4, fjalët: “nenet 35, 36 dhe 37” zëvendësohen me fjalët: “neni 35”.

## Neni 10

Titulli i nenit 40 dhe neni 40 ndryshojnë si në vijim:

“Shitja dhe tjetërsimi i sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar dhe dhënia me qira e pronës së konfiskuar

## Neni 40

Agjencia i shet dhe i tjetëron sendet e sekuestruara dhe pronën e konfiskuar me vendim të formës së prerë dhe e jep me qira pronën e konfiskuar me vendim të formës së prerë, pas plotfuqishmërisë së vendimit.

Agjencia mund të vendosë që sendet e sekuestruara dhe pronën e konfiskuar nga paragrafi 1 i këtij neni të mos i shesë, por t'i tjetërsojë në organet shtetërore, institucionet publike dhe ndërmarrjet e themeluara nga shteti dhe komunat, shoqatat dhe fondacionet, pa marrë parasysh nëse do të jenë lëndë e shitjes, e në bazë të kërkesës së parashtruar për tjetërsimin e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar dhe pëlqimit të marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Organet shtetërore, institucionet publike dhe ndërmarrjet e themeluara nga shteti dhe komunat, shoqatat dhe fondacionet që kanë parashtruar kërkesë për tjetërsimin e mjeteve motorike të sekuestruara ose pronës së konfiskuar, janë të obliguara të kryejnë pagesën e 7% nga vlera e vlerësuar e sendeve të sekuestruara – mjete motorike ose pronës së konfiskuar në llogari të Agjencisë, në afat prej shtatë ditëve pas pëlqimit të marrë nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut mbi vendimin e sjellë nga Këshilli Drejtues.“

## Neni 11

Neni 41 ndryshon si në vijim: “Për sa i përket rendit të veprimit sipas vendimeve të marra nga gjykata ose organe të tjera shtetërore, organet e menaxhimit të Agjencisë vendosin nëse sendet e sekuestruara do të vihen në shitje ose do të tjetërsohen, varësisht nga gjendja në të cilën ndodhen sendet e sekuestruara dhe shpenzimet që nevojiten për ruajtjen e tyre.

Për sa i përket rendit të veprimit sipas vendimeve të marra nga gjykata ose organe të tjera shtetërore, organet e menaxhimit të Agjencisë vendosin nëse pronat e konfiskuar do të vihen në shitje, do të tjetërsohen ose do të jepet me qira, varësisht nga gjendja në të cilën ndodhet pronat e konfiskuar dhe shpenzimet që nevojiten për mirëmbajtjen e saj.

Agjencia i qaset shitjes së sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar pas marrjes së vendimeve të formës së prerë nga gjykata ose organet e tjera shtetërore dhe pas vlerësimit të përgatitur të vlerës së sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar mbi të cilën nuk është vendosur barrë ose hipotekë.

Agjencia e jep me qira pronën e konfiskuar mbi të cilën është vendosur barrë ose hipotekë pas marrjes së vendimeve të formës së prerë nga gjykata ose organet e tjera shtetërore dhe pas vlerësimit të përgatitur të vlerës së pronës së konfiskuar.“

## Neni 12

Në nenin 44 në paragrafin 2, pas fjalës “Maqedoni”, “shtohen fjalët: “me shpallje”.

Pas paragrafit 4, shtohet paragrafi i ri 5, siç vijon si në vijim: “Në shpalljen nga paragrafi 2 i këtij neni, sendet e sekuestruara dhe pronat e konfiskuar që janë lëndë e shitjes tregohen veçmas dhe për çdo send të sekuestruar dhe pronë të konfiskuar duhet të jenë dorëzuar së paku dy kërkesa të rregullta veç e veç, që të fillojë ankandit publik.“

## Neni 13

Titulli i nenit 47 dhe neni 47 ndryshojnë si në vijim:

“Procedura për zbatimin e ankandit publik për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar

## Neni 47

Shitja e sendeve të sekuestruara dhe gjësendit të paluajtshëm bëhet me ankand publik në rrugë elektronike.

Ankandit publik elektronik mund të fillojë nëse ka së paku dy pjesëmarrës në ankandin publik, për çdo send të sekuestruar ose pronë të konfiskuar veç e veç.

Komisioni për shitje, pasi të konstatojë se janë plotësuar kushtet për mbajtjen e ankandit publik në rrugë elektronike, e ndjek dhe e zbaton procedurën për ankand publik.

Në ankandin e parë publik, sendet e sekuestruara dhe pronat e konfiskuar nuk mund të shiten nën vlerën e përcaktuar në pajtim me nenin 29 të këtij ligji.

Ankandit publik zgjat një orë e tridhjetë minuta, gjatë së cilës periudhë pjesëmarrësit në ankandin publik licitojnë dhe i japin ofertat e tyre. Ankandit publik përmbyllet pas skadimit të një ore e tridhjetë minuta.

Pas mbylljes së ankandit publik, Komisioni konstaton se cili ofertues ka ofruar çmimin më të mirë dhe se atij ofertuesi i shitet sendi i sekuestruar ose pronat e konfiskuar.“

## Neni 14

Në nenin 48, paragrafi 5 ndryshon si në vijim:

“Sendet e sekuestruara dhe pronat e konfiskuar të cilat ishin nxjerrë në shitje nga ana e Agjencisë dhe të cilat edhe pas shitjes së tretë mbeten të pashitura, Agjencia mund t'i tjetërsojë, ndërsa pronën e konfiskuar mund ta japë me qira.“

## Neni 15

Pas nenit 55 shtohet nëntitulli i ri B1), siç vijon si në vijim:

“B1) Tjetërsimi i materialeve mbjellëse dhe farërave të sekuestruara, prodhimeve bujqësore dhe perimeve të hershme, produkteve për mbrojtjen e bimëve, ushqimit dhe pijeve joalkoolike, sendeve të sekuestruara si veshëmbathje dhe këpuçe dhe sendeve të sekuestruara si kafshë të gjalla“.

## Neni 16

Në nenin 56 paragrafi 2, pas fjalës “Ujërave“, shtohen fjalët: „ose nga institucione të tjera relevante të cilat kryejnë analiza dhe hulumtime për përdorshmërinë e ushqimit“.

Pas paragrafit 2, shtohet paragrafi i ri 3, siç vijon si në vijim:

“Gjatë dorëzimit të mallit të sekuestruar në Agjenci, institucioni që e sekuestron mallin e sekuestruar është i obliguar të dorëzojë dokument me të cilin do të vërtetohet shëndeti dhe rregullsia higjienike e mallit të sekuestruar (me prejardhje bimore ose shtazore), në të kundërtën malli nuk do të pranohet nga ana e Agjencisë.“

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4.

## Neni 17

Në nenin 56-b, paragrafi 2 ndryshon si në vijim:

“Para tjetërsimit të sendeve të sekuestruara nga paragrafi 1 i këtij neni, Agjencia siguron mendim nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ose nga institucione të tjera relevante të cilat japin mendim nëse sendet i plotësojnë kushtet shëndetësore, veterinarë dhe të sigurisë.“

Në paragrafin 3, numri “72” zëvendësohet me numrin „71“.

Pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4, siç vijon si në vijim:

“Për sendet e sekuestruara si kafshë të gjalla, për të cilat shpenzimet për ruajtje janë disproporcionalisht të mëdha dhe Agjencia nuk ka kushte për t'i ruajtur për shkak të specifikës së sendeve të sekuestruara, Agjencia menjëherë pas njoftimit për sekuestrimin e përkohshëm të këtyre sendeve:

- i jep në ruajtje një organi shtetëror ose personi juridik që posedon kushte adekuate për ruajtje (stacion veterinar, shoqëri bujqësore-tregtare dhe të ngjashme) dhe

- siguron mendim nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ose nga institucione të tjera relevante të cilat japin mendim nëse sendet i plotësojnë kushtet shëndetësore, veterinarë dhe të sigurisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të të cilit do të vendosë nëse do të zbatohet procedurë për shitje, për tjetërsim ose për asgjësim të sendeve.“

Në paragrafin 4, i cili bëhet paragrafi 5, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “si dhe mënyra e dhënies në ruajtje një organi shtetëror ose personi juridik që posedon kushte adekuate për ruajtje (stacion veterinar, shoqëri bujqësore-tregtare dhe të ngjashme)“.

## Neni 18

Në nenin 57, paragrafi 1 ndryshon si në vijim:

“Pronat e konfiskuar mund të jepet me qira“. Paragrafi 2 ndryshon si në vijim:

“Dhënia me qira e pronës së konfiskuar bëhet me ankand publik në rrugë elektronike.“

Paragrafi 4 ndryshon si në vijim:

“Në procedurën për dhënie me qira të pronës së konfiskuar me ankand publik, zbatohen në mënyrë adekuate dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me shitjen e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar me ankand publik.“

Në paragrafin 5, fjalët “sendet e sekuestruara ose” fshihen.

## Neni 19

Në nenin 65 në paragrafin 1, pas numrit “2”, shtohen fjalët: “dhe neni 40“.

Në paragrafin 2 në nënparagrafi 1, pas fjalëve “ky ligj”, lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.

Në nënparagrafin 2, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe“.

Pas nënparagrafit 2, shtohet nënparagraf i ri 3, i cili lexon si në vijim:

“- kur organeve shtetërore, institucioneve publike dhe ndërmarrjeve të themeluara nga shteti dhe komunat, shoqatave dhe fondacioneve u tjetërsohen sende të sekuestruara përgjithmonë, organi shtetëror, institucioni publik dhe ndërmarrja e themeluar nga shteti dhe komuna, shoqata ose fondacioni të cilit i është tjetërsuar sendi, janë të obliguar t'i paguajnë Agjencisë 7% nga vlera e vlerësuar, në pajtim me nenin 40 të këtij ligji”.

Neni 20

Në nenin 71 në paragrafin 2, pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: “pa marrë parasysh plotfuqishmërinë e vendimeve, përveç për sendet për të cilat zhvillohen procedura penale, asgjësimi i të cilave kryhet pas marrjes së aktgjykimit të formës së prerë.”

Neni 21

Në nenin 72 në paragrafin 1, pas fjalës “të tjera”, shtohet fjala “lëndë”.

Neni 22

Pas nenit 73 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 73-a, siç vijon:

“Veprimi me mbeturina elektronike

Neni 73-a

Prona e sekuestruar që përbëhet nga pajisje elektronike dhe komponentë që konsiderohen si mbeturina elektronike dhe të cilat nuk mund të përdoren më tej, asgjësohen në proces të largimit të sigurt dhe të përhershëm, me qëllim të parandalimit të ndikimit negativ mbi mjedisin jetësor dhe sigurinë.

Procedura për asgjësimin e mbeturinave elektronike rregullohet me Rregulloren për asgjësimin e mbeturinave elektronike në doli të shtetit dhe të dorëzuara në Agjenci, të cilën e sjell Këshilli Drejtues.”

Neni 23

Autorizohet Komisioni Ligjvënës-Juridik i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të përcaktojë tekstin e pastruar të Ligjit të Menaxhimit me Pronën e Konfiskuar, Përfitimim Pasuror dhe Sendet e Sekuestruara në Procedurë Penale dhe Kundërvajtëse.

Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

1903.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за електронските комуникации,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2026 година.

Бр. 08-4039/1  
11 јуни 2026 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
Гордана Сиљановска Давкова, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Во Законот за електронските комуникации (\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 135/25 и 269/25), во член 31 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Годишниот извештај за работата на Оперативно-техничката агенција, кој се доставува и објавува согласно со Законот за Оперативно-техничка агенција, задолжително содржи и посебен преглед на реално настанатите административни трошоци и расходи за намените утврдени со Законот за Оперативно-техничка агенција, во делот во кој тие се финансираат од средствата од овој член, како и на вкупниот износ на средствата исплатени согласно со овој член во претходната календарска година.

(4) Доколку врз основа на извештајот од ставот (3) на овој член, се утврди разлика меѓу средствата исплатени согласно со овој член и реално настанатите административни трошоци од ставот (3) на овој член, таа разлика се коригира преку соодветно прилагодување при исплатата на средствата во наредната година.”

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2027 година.

Првиот годишен извештај согласно со одредбите од овој закон, Оперативно-техничката агенција е должна да го изготви за периодот од 1 јануари до 31 декември 2027 година и да го достави до Собранието на Република Северна Македонија согласно со рокот утврден во Законот за Оперативно-техничката агенција.

L I G J

### ПЕР ПЛОТЭСИМ Е ЛИГИТ ТЁ КОМУНИКЕМЕВЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

Neni 1

Në Ligjin e Komunikimeve Elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 135/25 dhe 269/25), në nenin 31, pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijon:

“(3) Raporti vjetor për punën e Agjencisë Teknike Operative, i cili dorëzohet dhe publikohet në përputhje me Ligjin e Agjencisë Teknike Operative, detyrimisht përmban edhe kontroll të veçantë të kostove dhe shpenzimeve administrative të realizuara faktikisht për qëllimet e përcaktuara me Ligjin e Agjencisë Teknike Operative, në pjesën në të cilën ato financohen nga mjetet e parashikuara në këtë nen, si dhe të shumës totale të mjeteve të paguara në përputhje me këtë nen gjatë vitit paraprak kalendarik.

(4) Nëse, në bazë të raportit nga paragrafi (3) i këtij neni, konstatohet një dallim ndërmjet mjeteve të paguara në përputhje me këtë nen dhe kostove administrative të realizuara faktikisht, të përcaktuara në paragrafin (3) të këtij neni, ky dallim korrigjohet përmes një përshtatjeje përkatëse gjatë pagesës së mjeteve në vitin e ardhshëm.”

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2027.

Raportin e parë vjetor në përputhje me dispozitat e këtij ligji Agjencia Operative Teknike është e ngarkuar ta përgatisë për periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2027 dhe ta paraqesë atë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me afatin e përcaktuar në Ligjin për Agjencinë Operative Teknike.